

Активности кои ги спроведува АД „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје

1. Организира редарство во поштенските единици, со цел, спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу корисниците од минимум 2 метри пред и внатре во објектот.
2. Постава ознаки со кои се обележува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на корисниците на поштенски услуги пред и внатре во објектот.
3. Во поштенски единици со еден вработен, а во кои не може да се организира редарство, на влезната врата постави известување за корисници за протокол за влез и излез при користење на поштенски услуги.
4. Организира работа во поштенските единици, така што помеѓу шалтерските места да постои препорачаното растојание.
5. Дозволува влез на 1 до 5 лица во поштенските единици во зависност од просторот за корисници, во принцип бројот на корисници да биде еднаков на бројот на шалтери во поштенската единица кои се во функција.
6. Дозволува влез исклучиво на лица – корисници на поштенски услуги, кои носат заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот на корисниците, кои влегуваат во поштенските единици.
7. Постава средства за дезинфекција, со цел, корисниците да се дезинфицираат при влез во поштенската единица.
8. Спроведува превентивна дезинфекција на сите поштенски објекти.

Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите корисници на поштенски услуги на доследно почитување на превентивните мерки од АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје и од Министерството за здравство:

- Да бидат трпеливи и да се чека во ред пред поштенските единици и да се одржува најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во поштенските единици;
- Да се почитуваат препораките на редарите и да се влегува во поштенската единица еден по еден, т.е откако редарот ќе дозволи, односно корисникот пред вас ќе излезе од поштенската единица.
- Да се даде предност на корисниците постари од 67 години, кои се опслужуваат во одреден период од денот;
- Задолжително да се носи заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да биде дозволен влез во поштенските единици.

